

**Б А Р А Њ Е**  
**ЗА ОТВОРАЊЕ НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА**  
**на физичко лице - НЕРЕЗИДЕНТ**

Молам ТТК Банка АД Скопје да ми отвори  денарска  девизна нерезидентна сметка на физичко лице:

Име и презиме			Адреса во матичната земја		
Телефон во матичната земја			Телефакс во матичната земја		
Телефон во Р. Македонија			Телефакс во Р. Македонија		
Капитална поврзаност (над 20%) со фирми во Р. Македонија					
Овластено лице (доколку има)				Број на пасош	
Лице за контакт/подигнување на документација и изводи				Број на пасош	
Изводите доставете ги на следната адреса			Изводите ќе ги подигнуваме во Банката		

Изјавувам дека се согласувам сите писмени известувања поврзани со користењето на трансакциската сметка како и другите производи и услуги на банката согласно договорните одредби и законски пропишаните начини и рокови на известување, да ги добивам на следниот начин:

- по пошта, на следната адреса \_\_\_\_\_
- на е-маил адреса \_\_\_\_\_

**Во прилог на ова барање Ви доставуваме:**

**1. За сопственикот на сметките:** важечка патна исправа.

**2. За лицата овластени за работа со сметките:**

- нивна важечка лична или патна исправа и
- писмено овластување потпишано од сопственикот на сметката

**3. За лицето овластено за отварање на сметката на нерезидент кој физички не е присатен во банката:**

- копија од важечка патна исправа на сопственикот
- писмено овластување во кое јасно е наведена намерата на лицето да отвори сметка во конкретната банка како и причината поради која се отвора сметката согласно точка 2 став 2 од Одлуката на НБРМ и
- важечка лична или патна исправа на овластеното лице за отварање на сметка наведено на овластувањето

Целата горе наведена документација се доставува во оригинал или фотокопија заверена кај овластено лице нотар.

**Датум:** \_\_\_\_\_ **Место:** \_\_\_\_\_

**Потпис на сопственикот (или овластено лице за отварање на сметката)** \_\_\_\_\_

Со овој потпис потврдувам дека: 1. Податоците наведени во барањето се вистинити и при промената на податоците благовремено ќе ја известам Банката, 2. Во целост ја прифаќам содржината и се обврзувам дека ќе ги почитувам Општите услови за работење со трансакциски сметки за физички лица - нерезиденти, 3. Банката може да ги обработува моите податоци согласно законските прописи за заштита на личните податоци (вклучувајќи го и ЕМБГ) и интерните акти на Банката за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци, 4. Банката може да ги обработува моите лични податоци со цел да врши проверка и верификација за утврдување на мојата кредитоспособност, за ажурирање на моите податоци во системот или со цел да ме контактира при промовирање на своите производи и услуги, да ги отстапи на трети лица врз основа на склучен Договор со Банката во согласност со моето писмено произнесување.

**ПОПОЛНУВА БАНКАТА:**

**Датум:** \_\_\_\_\_ **Место:** \_\_\_\_\_ **Потпис на овластено лице:** \_\_\_\_\_